

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ _____ или
ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА ОВЛАСТЕНО ОД
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

_____ (назив и седиште)

БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Од:

_____ (име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, место на живеење, матичен број и адреса на законски престој)

1. Податоци од возачка дозвола
 - Возачка дозвола број _____
 - Орган кој ја издал _____
 - Датум на издавање _____
 - Датум на важност _____
 - Категорија за која дозволата важи : AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D DE, F, M, G (заокружи ја категоријата)
 - Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило за која категорија се однесува од _____ до _____
 - Ограничување на користење на дозволата _____
(запишете го ограничувањето од возачката дозвола на основа на која се бара меѓународната возачка дозвола)
2. Лична карта број. _____ издадена од _____ на ден _____
3. Датум и место на поднесувањето на барањето _____
4. Потпис на подносителот на барањето _____
5. Податоци од меѓународната возачка дозвола:
 - Орган кој ја издал меѓународната возачка дозвола (заокружи):
 - а) Министерество за внатрешни работи
 - б) Правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено од Министерството за внатрешни работи

- датум на издавање _____
- сериски број на дозволата _____
- издадена меѓународна возачка дозвола за категорија на возила AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D DE (заокружи ја категоријата)

Потпис на возачот _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО

- Важечка лична карта
- Важечка возачка дозвола
- 2 фотографии 45x35 mm
- Потврда од Министерство за внатрешни работи за прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило(*)
- Доказ за извршена уплата

Доказите означени со (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

За точноста на податоците одговарам лично и материјално, а за сите грешки во податоците согласен/на сум да ги сносам последиците .

Скопје _____ година